

## **ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА МАТУРАНТИ РОМИ ЗА УЧЕСТВО ВО АКТИВНОСТА МЕНТОРСТВО**

Во рамките на проектот:

„Зголемување на пристапот и учеството на учениците Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд“

Здружението на граѓани „Ромаверзитас“ - Скопје во рамките на проектот: „Зголемување на пристапот и учеството на учениците Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд“, финансиран од Европска Унија и РЕФ, објавува повик за ПРИЈАВУВАЊЕ НА МАТУРАНТИ РОМИ ЗА УЧЕСТВО ВО АКТИВНОСТА МЕНТОРСТВО.

Пријавените и селектирани лица ќе бидат подучувани, мотивирани и насочувани за реализирање на нивне лични, академски и кариерни цели во период од два месеци (Март 2020 до Април 2020 година), преку индивидуални работни средби со подготвен план за работа од страна на менторот.

### **Опис на активностa менторство**

Менторството претставува можност за матурантите Роми да соработуваат и бидат менторирани од страна на ментор кој ќе ги подучува, насочува, советува, охрабрува, мотивира и го поддржува развојот на нивните знаења, вештини и способности за реализирање на нивните лични, академски и кариерни цели за понатамошно продолжување со нивното образование или градење на капацитет за настап на пазарот на труд. Временската рамка за реализирање на менторските средби е од Март – Април 2020 год.

### **Цели на менторството**

- Да им помогне на менторираните да идентификуваат, креираат и реализираат индивидуални цели на личен и професионален план;
- Да поддржи развој на средношколци лидери кои имаат знаење, вештини и способности за реализирање на своите лични и кариерни цели;
- Да ги поттикне менторираните да ги развијат своите вештини и капацитети за надминување на образовните предизвици и понатамошно предложување со нивното образование, односно запишување на прв циклус на студии;
- Да креира култура која го гледа менторството како ефикасен начин за развој на поединецот и можност за негово лично, академско и професионално остварување.
- Да ги поттикне, мотивира, охрабри, стимулира, менторираните ученици да ги искористат активностите на проектот за градење на капацитети, вештини и знаења за настап на пазарот на труд.

### **Учесници во активностa менторство може да бидат:**

- Средношколци Роми запишани во јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија во последна година на школување (матуранти);

### **Потребни Документи и начин за пријавување за учество во активноста менторство**

- **Пополнета електронска пријава** <https://docs.google.com/forms/d/1BOQ544pcO-uYdOAiJslOdZPEXsDDBOPlw9vF33GXRaI/edit> **најдоцна до 25 Март (Среда ) 2020**

### **Селекција на кандидати**

Селекцијата на кандидатите ќе ја изврши комисијата за селекција составена во рамките на проектот.

